



МЕЃУНАРОДЕН КУРС ЕДУКАЦИЈА УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА НА КОСКЕНО МУСКУЛНИОТ АПРАТ

Организатор: Здружение на Физиотерапевти на Р Македонија во соработка со реномираната европска установа за ултразвучна дијагностика **Sonoskills**.

Вид на Едукација: Основи на коскено-мускулната дијагностика.

Програма на едукацијата:

1 дел- Дијагностичка и евалуациска проценка на рамо, лакт и дланка(приказ на коските, тетивите, лигаментите, нервните структури...)

2 дел- Дијагностика и евалуациска проценка на колк, колена, и скочен зглоб (приказ на коските, тетивите, мускулите, лигаментите, нервните структури....)

Времетраење на едукацијата: 6 дена (3+3 дена)

Термин на одржување: 1 дел 19-21 Октомври 2018 год.

2 дел 16-18 Ноември 2018 год.

Место на одржување: Скопје

Целна група на курсот: Лекарите и Физиотерапевти

Јазик: Англиски(обезбеден превод)

Цена: 700 € - за членови на ЗФРМ, 800 € - останати заинтересирани(можност за плаќање на рати).

Број на учесници: 20

Работни групи: 2-3 учесници на еден УЗВ уред.

Организација на курсот: 2x3 дена интензивна едукација во мали групи + **e-learning** платформа за детален опис на анатомија, патологија и протоколи за сите скенирања.

Sonoskills: Холандска реномирана едукациска организација на која основна дејност и е истражување во областа на ултразвучната дијагностика на коскено-мускулниот систем. Едукациите ги обавуваат тим на стручњаци и специјалисти од областа на коскено-мускулната дијагностика.

Агендата на курсот вклучува:

- На секој учесник ќе му се овозможи пристап до сите материјали и видео содржини кои ќе му овозможат подобро разбирање на едукацијата. Со пристапот до страната на Sonoskills се отвара можност за “**e-learning**” со деталните видео прикази на анатомија и протоколите за работа на сите сегменти на коскено-мускулните ткива кои ќе бидат обработени.

- Во првиот дел од курсот (3 дена) ќе бидат обработени горните екстремитети (рамо, лакт, дланка)

- На вториот дел од курсот (3 дена) ќе се обработуваат долните екстремитети (колк, колена, скочен зглоб) Секој учесник по завршувањето на курсот добива Меѓународен сертификат од **Sonoskills**.

- Во цената на курсот вклучен е и прирачник, освежување(сок, кафе, чај), овошје, грицки и ручек.



sonoskills

Excellence in musculoskeletal ultrasound training

Повеќе за Sonoskills: www.sonoskills.com или www.sonoskills.hr
<https://www.youtube.com/watch?v=hXoNTwjGa10>

Поради големиот интерес ги молиме сите заинтересирани да се јават на следниот контакт: secretary@fizioterapevt.org.mk

Лице за контакт:

Пријавата можете да ја испратите и онлајн на : www.sonoskills.hr/prijava-na-edukaciju